

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 82 Год. LXII

Четврток, 13 јули 2006

Цена на овој број е 270 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1274. Одлука за давање на користење на недвижни и движни ствари.....	2	1283. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Економски институт – Скопје.....	4
1275. Одлука за давање согласност на Договор за давање моторно возило на времено користење, без надоместок.....	2	1284. Решение за именување директор на ЈУ Национален парк Пелистер, Битола.....	4
1276. Одлука за замена на отстапен простор на Организацијата на жените на Македонија.....	2	1285. Решение за именување директор на ЈУ Национален парк Маврово, Маврови Анови.....	4
1277. Одлука за одземање на корисничкото право на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија.....	2	1286. Решение за именување директор на ЈУ Национален парк Галичица, Охрид	4
1278. Одлука за давање согласност на Договорот за давање на трајно користење движна ствар.....	3	1287. Тарифник за висината на надоместоките за запишување во катастарот на недвижностите по барање на странка...	4
1279. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за 2006 година на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ ц.о. Скопје.....	3	1288. Тарифник за висината на надоместокот за користење на податоците од премерот и катастарот на недвижностите....	5
1280. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ ц.о. Скопје за 2005 година.....	3	1289. Тарифник за висината на надоместокот за заверка на геодетските елаборати за извршени геодетски работи за посебни намени.....	6
1281. Одлука за давање согласност на Годишната пресметка за периодот од 1.01.2005 до 31.12.2005 година и Извештајот за работењето на ЈПАУ „Македонија“ - Скопје и остварените финансиски резултати за периодот јануари - декември 2005 година.....	3	1290. Правилник за критериумите, методите и постапките за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух.....	6
1282. Одлука за потврдување на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити-Скопје за 2006 година.....	4	1291. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	13
		1292. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	13
		1293. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	13
		1294. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	13
		1295. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	14
		1296. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	14
		1297. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.6/2006 од 28 јуни 2006 година.....	14

1298. **Решение** на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 79/2006 од 14 јуни 2006 година..... **17**
Нотарска комора на Република Македонија
96. **Решение** за почеток со работа..... **19**
 97. **Решение** за почеток со работа..... **19**

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1274.

Врз основа на член 4, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 01.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ И ДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Недвижните ствари и тоа: - објект со земјиште под објект во површина од 191 м² и двор во површина од 497 м², односно вкупно 688 м², што се наоѓа на КП 3786/17 КО Тетово на ул. „Борис Кидрич“, евидентиран во Поседовен лист бр. 5836 КО Тетово и недвижните ствари (ниви, пасишта и лозја) евидентирани во Поседовен лист бр. 556 КО Вратница, односно земјиште во вкупна површина од 160.172 м², сопственост на Република Македонија, се даваат на користење на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ - Скопје за потребите на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје со цел формирање на универзитетска фарма, без надоместок.

Член 2

Движните ствари - опрема, подробно опишани во Решението I Л.бр. 27/05, донесено од Основниот суд Скопје I - Скопје вон рочиште во отворена ликвидациона постапка над Водостопанското претпријатие „ПОЛОГ“ - Тетово на 14.03.2006 година, се даваат на користење на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ - Скопје за потребите на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, со цел формирање на универзитетска фарма, без надоместок.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука и движните ствари од член 2 на оваа одлука ќе се изврши меѓу Службата за општи и заеднички работи при Владата на Република Македонија и Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ - Скопје - Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4480/1
1 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1275.

Врз основа на член 54 и 55 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОР ЗА ДАВАЊЕ МОТОРНО ВОЗИЛО НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ, БЕЗ НАДОМЕСТОК

Член 1

Се дава согласност на Договорот за давање моторно возила на времено користење без надоместок, склучени меѓу Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и Хуманитарната

Исправка на Одлуката за определување на цена за електрична енергија произведена од ЈП „Стрежево“ – Битола врз основа на регулиран максимален приход од производството на електрична енергија за регулираниот период до 31 декември 2007 година..... **19**
Огласен дел..... **1-60**

организација ВЕНЕРА, со кој на Хуманитарната организација ВЕНЕРА, на времено користење, за период од една година, се даваат патничките моторни возила:

1. Марка BMW, тип - 525 TDS, со број на мотор 256T1-3157734, со број на шасија WBANA91000B150815, година на производство 1994, сила на моторот 105 KW, работна зафатнина на моторот 2497 см³ и

2. Марка VOLVO 850 Caravan, тип - T5R, со број на мотор B5204-586027, со број на шасија YV1LW4702T2198611, година на производство 1995, сила на моторот 155 KW, работна зафатнина на моторот 1984 см³.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3162/1
4 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1276.

Врз основа на член 4 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАМЕНА НА ОТСТАПЕН ПРОСТОР НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЖЕНИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Доделениот простор со Одлука на Влада бр. 23-3600/2 од 25.08.2003 година во поранешен објект на Средното училиште „Никола Тесла“ - Скопје со површина од 55,33м² на Организацијата на жените на Македонија, од 1.10.2006 година се заменува со три простории на ул. „50-та дивизија“ бб - Скопје, со вкупна површина од 35м² со кои досега располагаше Бирото за развој на образованието.

Член 2

Се задолжува Службата за општи и заеднички работи да склучи договор за условите и начинот за користење на деловните простории со Организацијата на жените на Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3116/1
4 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1277.

Врз основа на член 11, став 3 од Законот за градежното земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСНИЧКОТО ПРАВО НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се одзема корисничкото право на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија од Собранието на општина Горче Петров, Скопје во КО Арнакија, КП бр.

169/2, во површина од 3816 м², КП бр. 171/2, во површина од 924 м², КП бр. 200/2, во површина од 844 м², КП бр. 204, во површина од 3810 м² и КП бр. 231, во површина од 11339 м², опишани во Поседовен лист бр. 91; РМ-патишта, Горче Петров КП бр. 229/2, во површина од 200 м² и КП бр. 1489, во површина од 34804 м² опишани во Поседовен лист бр. 92; РМ-води, Горче Петров КП бр. 178, во површина од 12421 м², КП бр. 198, во површина од 2636 м², КП бр. 201, во површина од 6428 м² и КП бр. 222, во површина од 5730 м², опишани во Поседовен лист бр. 93; РМ-ОСИЗ за управа и користење на паши, Скопје, КП бр. 170, во површина од 659 м², опишана во Поседовен лист бр. 141; Република Македонија КП бр. 171/1, со површина од 2296 м², КП бр. 200/1 со површина од 1458 м², КП бр. 206 со површина од 7662 м² и КП бр. 239/2 со површина од 7139 м², опишани во Поседовен лист бр. 172.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2728/2
7 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1278.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНА СТВАР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за давање на трајно користење движна ствар - патничко моторно возило марка „Фолксваген Транспортер“ без регистарски ознаки, број на шасија WV2ZZZ25ZLN069903, со број на сообраќајна дозвола 284947, склучен помеѓу Министерството за правда и Затвор Штип со Отворено одделение во Струмица.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3097/1
4 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1279.

Врз основа на член 11, став 1, точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА ЗА 2006 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ Ц.О. СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Инвестиционата програма за 2006 година на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „Маке-

донска пошта“ ц.о. Скопје бр. 03-11314/1 од 24.12.2005 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана на 24.12.2005 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-525/1
4 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1280.

Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ Ц.О. СКОПЈЕ ЗА 2005 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ ц.о. Скопје за 2005 година бр.03-2028/1 и 03-2029/1 од 27.02.2006 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана на 27.02.2006 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1190/1
4 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1281.

Врз основа на член 11 став 1, точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.05.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРЕСМЕТКА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1.01.2005 ДО 31.12.2005 ГОДИНА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈПАУ „МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ И ОСТВАРЕНИТЕ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2005 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Годишната пресметка за периодот од 1.01.2005 до 31.12.2005 година и Извештајот за работењето на ЈПАУ „Македонија“ - Скопје и остварените финансиски резултати за периодот јануари - декември 2005 година, под број 02-155/7 од 27.02.2005 година, што Управниот одбор на ЈПАУ „Македонија“ - Скопје ги усвои на седницата одржана на 27.02.2006 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-997/1
25 мај 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1282.

Врз основа на член 15, став 3 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 29/02, 43/02 и 49/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ
СКОПЈЕ ЗА 2006 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија го потврдува Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити - Скопје за 2006 година бр. 02-158/1 од 20.04.2006 година, донесен од Управниот одбор на Фондот, на седницата одржана на 20.04.2006 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2147/2
19 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1283.

Врз основа на член 30 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/96 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 јуни 2006 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ЕКОНОМСКИ
ИНСТИТУТ – СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЈНУ Економски институт – Скопје, бр. 02-638/1 од 18 мај 2006 година, со која за директор на Институтот е избран д-р Дејан Пендев, научен советник во Институтот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2474/4
28 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1284.

Врз основа на член 141 став 1 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004 и 14/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 јуни 2006 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈУ НАЦИОНА-
ЛЕН ПАРК ПЕЛИСТЕР, БИТОЛА

1. За директор на Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола се именува Славко Дамески, дипл. шумарски инженер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-3107/2
28 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1285.

Врз основа на член 141 став 1 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004 и 14/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 јуни 2006 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈУ НАЦИОНА-
ЛЕН ПАРК МАВРОВО, МАВРОВИ АНОВИ

1. За директор на Јавната установа Национален парк Маврово, Маврови Анови се именува Цане Петревски, дипл.шумарски инженер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-3108/2
28 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1286.

Врз основа на член 141 став 1 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004 и 14/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 јули 2006 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈУ НАЦИОНА-
ЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА, ОХРИД

1. За директор на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид се именува Андон Бојаци, дипл.шумарски инженер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-3119/2
4 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1287.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/86, 17/91, 84/05 и 70/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.07.2006 година, донесе

Т А Р И Ф Н И К
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОС-
ТИТЕ ПО БАРАЊЕ НА СТРАНКА

Член 1

Со овој тарифник се пропишува висината на надоместоците за запишување во катастарот на недвижностите, по барање на странка.

Член 2

За поединечно запишување на правата на недвижностите се наплатува:

- за една катастарска парцела	1000 ден.
- за еден индивидуален објект во КП	300 ден.
- за еден стан во колективна зграда	1000 ден.
- за еден деловен простор	2500 ден.

Член 3

За запишување на правата на незапишаните недвижности по установен катастар на недвижностите се наплатува:

- за една катастарска парцела	800 ден.
- за еден индивидуален објект во КП	200 ден.
- за еден стан во колективна зграда	800 ден.
- за еден деловен простор	2300 ден.

Член 4

За запишување на заложно право-хипотека на недвижности се наплатува:

- за една катастарска парцела	500 ден.
- за еден индивидуален објект во КП	800 ден.
- за еден стан во колективна зграда	2000 ден.
- за еден деловен простор	2800 ден.

Член 5

За запишување со кое се врши промена на катастарска култура/класа на земјиштето се наплатува:

- за промена на катастарска култура за една КП на која нема изграден објект (плодно земјиште) 150 ден.
- за промена на катастарска класа за една КП 1500 ден.
- за промена на катастарска култура од неизградено во изградено земјиште за една КП и еден објект на истата КП 700 ден.

Член 6

За запишување со кое се врши промена по долу наведените основи се наплатува:

- купопродажба, размена, подарок, наследување 500 ден.
- по недвижност 50 ден.
- судска одлука, акт за физичка делба 1000 ден.
- по недвижност 50 ден.
- градба, доградба, надградба (В лист) 800 ден.
- по станбена целина 50 ден.
- други основи 300 ден.
- по недвижност 50 ден.

Член 7

Надоместокот од овој тарифник соодветно ќе се применува и за евидентирање на објектите во катастарот на недвижностите, како и за евидентирање на промените на податоците во катастарот на земјиште.

Член 8

Надоместокот од овој тарифник го плаќа барателот на сметка на Државниот завод за геодетски работи.

Член 9

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-3016/1
4 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1288.

Врз основа на член 109 став 4 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.07.2006 година, донесе

ТАРИФНИК ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Со овој тарифник се пропишува висината на надоместокот за користење на податоците од премерот и катастарот на недвижностите.

Член 2

За податоците за сите видови точки од геодетската основа се наплатува:

1. за положбени координати за 1 точка	100 ден.
2. за надморска висина за 1 точка или 1 репер	50 ден.
3. за координати и надморска висина за 1 точка	150 ден.
4. за опис на положбата заедно со координатите и надморската висина за 1 точка	180 ден.
5. за опис на положбата заедно со надморската висина за 1 репер	150 ден.

Член 3

За податоците од елаборати од геодетски снимања се наплатува:

1. за фотокопија од детална скица или фотоскица на А4 формат	200 ден.
2. за скенирана детална скица или фотоскица на А4 формат	300 ден.
3. за препис од записникот за детално снимање за една детална точка	20 ден.
4. за координати на една детална точка	30 ден.

Член 4

За копија од катастарски план за сите размери се наплатува:

1. за 1 работен оригинал во хартиена форма	2500 ден.
2. за 1 архивски оригинал во хартиена форма	1800 ден.
3. за дел од работниот или архивскиот оригинал на А4 формат	350 ден.
4. за 1 работен оригинал, геореференциран во растерска форма на ЦД	2500 ден.
5. за 1 архивски оригинал, геореференциран во растерска форма на ЦД	1500 ден.
6. за 1 катастарски план, векторизиран на ЦД	12000 ден.
7. за дел од катастарскиот план за 1 хектар, векторизиран на ЦД	400 ден.
8. за еден ортофото план, геореференциран во растерска форма на ЦД	6000 ден.

За издадена копија на катастарски план со вертикална претстава се наплатува надоместок зголемен за 30% од надоместокот од став 1 на овој член.

Член 5

За копија од катастарски план и фотокопија од скица од етажен премер се наплатува:

1. за копија од катастарски план за 1 катастарска парцела	350 ден.
- за секоја наредна катастарска парцела на истата копија	100 ден.
2. за фотокопија од скица од етажен премер за 1 скица	100 ден.

Член 6

За податоците од катастарскиот операт се наплатува:

1. за увид во збирка на исправи до 1 час	300 ден.
- за секој нареден час	200 ден.
2. за имотен лист односно поседовен лист за 1 парцела	250 ден.
- за секоја наредна парцела по	50 ден.
3. за уверение за редослед на извршени промени за една недвижност	800 ден.
4. за уверение за факти кои произлегуваат од катастарскиот операт по барател	100 ден.
5. за евидентен лист	200 ден.
6. извод од список на парцели со сите индикации по парцела	50 ден.

Член 7

За примерок од топографска карта независно од размерот се наплатува:

- | | |
|---|------------|
| 1. за 1 карта во растерска форма | 1200 ден. |
| 2. за 1 карта во хартиена форма | 320 ден. |
| 3. за 1 карта во векторска форма на ЦД | 20000 ден. |
| 4. за 1 ортофото карта во црно-бела техника, геоференцирана на ЦД | 1000 ден. |

Член 8

За издавање на податоци за кои со овој тарифник не е утврдена висината на надоместокот, надоместокот се определува според бројот на потребните работни часови за изготвување на податоците, во висина од 300 денари по работен час.

Член 9

Надоместокот од овој тарифник го плаќа барателот на сметка на Државниот завод за геодетски работи.

Висината на надоместокот се однесува на еднакратна употреба на податоците.

Член 10

Со донесувањето на овој тарифник престанува да важи Одлуката за висината на надоместокот за користење на податоците од премерот и катастарот на недвижностите бр. 23-1163/1 од 24 јули и 27 јули 1995 година со Тарифа за висината на надоместокот на користење на податоците од премерот и катастарот на недвижностите.

Член 11

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3017/1
4 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1289.

Врз основа на член 102 став 5 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на Република Македонија" бр.27/86, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.07.2006 година, донесе

**ТАРИФНИК
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАВЕРКА
НА ГЕОДЕТСКИТЕ ЕЛАБОРАТИ ЗА ИЗВРШЕНИ
ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ**

Член 1

Со овој тарифник се пропишува висината на надоместокот за заверка на геодетските елаборати за извршени геодетски работи за посебни намени кои се од влијание за одржување на премерот и катастарот на недвижностите.

Член 2

За заверка на геодетските елаборати изработени за потребите на просторното уредување на земјиштето врз основа на снимена фактичка состојба, се наплатува:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. за површина до 2 хектари | 200 ден. |
| 2. за површина од 2 до 5 хектари | 500 ден. |
| 3. за површина од 5 до 10 хектари | 1000 ден. |
| 4. за површина над 10 хектари | 2000 ден. |

Член 3

За заверка на геодетските елаборати за парцелација на градежното земјиште во постапката за спроведување на урбанистичките планови (нумерички податоци), се наплатува:

- | | |
|---|----------|
| 1. за една градежна парцела | 200 ден. |
| 2. за линиски објекти по една катастарска парцела | 50 ден. |

Член 4

За заверка на елаборати од геодетски мерења за потребите при спроведување на промените на имотно-правните односи на земјиштето во постапката за експропријација и други постапки, без разлика на ширината на појасот, се наплатува:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. за линиски објекти до 100 м | 500 ден. |
| - за секој нареден метар по | 2 ден. |
| 2. за површински објекти до 1 хектар | 500 ден. |
| - за секој нареден метар квадратен | 0,1 ден. |

Член 5

За заверка на геодетски елаборати за физичка делба и други геодетски работи кои се од влијание за одржувањето на премерот и катастарот на недвижностите се наплаќа:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - за секоја парцела во нова состојба | 100 ден. |
|--------------------------------------|----------|

Член 6

Надоместокот од овој тарифник се плаќа на сметка на Државниот завод за геодетски работи.

Член 7

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-3015/1
4 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗДРАВСТВО**

1290.

Врз основа на член 20 од Законот за квалитет на амбиентниот воздух, ("Службен весник на Република Македонија" бр. 67/04), министерот за животна средина и просторно планирање и министерот за здравство донесоа

**П Р А В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ, МЕТОДИТЕ И ПОСТАПКИТЕ
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ
НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ**

I. Општи одредби**Член 1****Предмет на уредување**

Со овој правилник се пропишуваат: критериумите, методите и постапките за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух во однос на сулфур двооксид; азот двооксид; азотни оксиди; суспендирани честички до 10 микрометри; олово; бензен; јаглород монооксид и озон.

Член 2**Дефиниции**

1. "Фиксни мерења" се мерења извршени на фиксни локации, со континуирано или дисконтинуирано земање на проба за да се одредат нивоата во согласност со бараниот критериумот за квалитет на податоци;
2. "Индикативни мерења" се мерења чиј критериум за квалитет на податоци е понизок од критериумот кој се однесува на фиксните мерења;
3. "Референтни методи" се постапки во кои случајната и систематска грешка се редуцирани до одредено ниво, што придонесува, истите да се применуваат за валидација на нови аналитички постапки за истиот аналит(супстанцата што се анализира);

4. **“Техники на моделирање”** се разновидни математички пристапи за претставување на физичките и хемиските процеси во амбиентниот воздух, како и процедури за промена на овие формулации, заедно со бараните влезни податоци за да се спроведе моделирањето на квалитетот на амбиентниот воздух;

5. **“Катастар на загадувачки супстанции во воздухот”** е квалитативна и квантитативна евиденција на загадувачките супстанции, и изворите на загадување кои испуштаат загадувачки супстанции во воздухот во кој е вклучена и карта на загадувачките супстанции;

6. **“АОТ40”** (изразено во $\mu\text{g}/\text{m}^3$) помножено со часови, значи збир од разликите меѓу часовните концентрации поголеми од $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (= 40-ти делови од милијардата) и $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ во текот на даден период, со примена на едночасовни вредности измерени меѓу 8:00 и 20:00 според Средноевропско време секој ден;

7. **“Амбиентен воздух”** е надворешен воздух во тропосферата, во кој не е опфатен воздухот на работното место;

8. **“Загадувачка супстанција на воздухот”** е секоја супстанција што човекот непосредно или посредно ја внесува во амбиентниот воздух, а за којашто постои веројатност дека ќе има штетни ефекти врз човековото здравје, односно врз животната средина како целина;

9. **“Ниво”** е концентрацијата на некоја загадувачка супстанција во амбиентниот воздух или нејзино таложење врз површина за еден определен временски период;

10. **“Оценување”** е секоја метода што се користи за мерење, пресметување, предвидување или за проценување на нивото на некоја загадувачка супстанција во амбиентниот воздух;

11. **“Зона”** е дел од територијата на Република Македонија со дефинирани граници за целите на оценување и управување со квалитетот на амбиентниот воздух;

12. **“Агломерација”** е зона во која густината на населението е над 250.000 жители, или таму каде што густината на населението е помалку од 250.000 жители, но каде што густината на населеност по km^2 ја оправдува потребата од оценување на квалитетот на амбиентниот воздух и управувањето со него;

13. **“Азотни оксиди”** се збир на азот оксид и азот двооксид дадени во милијардети делови и изразени како азот двооксид во микрограми на метар кубен;

14. **“Суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM_{10})”** се честички што минуваат низ влез селективен по големина, со 50% ефикасност на непропустливоста при аеродинамичен дијаметар од 10 μm ;

15. **“Горен праг на оценување”** е ниво под кое може да се користи комбинација од методи и техники на моделирање за да се оцени квалитетот на амбиентниот воздух;

16. **“Долен праг на оценување”** е ниво под кое може да се користат само техники на моделирање за објективно оценување на квалитетот на амбиентниот воздух;

17. **“Прекурсори на озонот”** се супстанции коишто придонесуваат за формирање на приземниот слој на озонот;

18. **“Стандардни услови”** за оценување на концентрациите во амбиентниот воздух се температура од 293 К и притисок од 101.3 kPa;

19. **“Испарливи органски супстанции (ИОС)”** се сите органски супстанции од антропогени и биогени извори со исклучок на метанот, кои се способни да продуцираат фотохемиски оксиданси при реакции со азотни оксиди во присуство на сончева светлина;

20. **“Маргина на толеранција за гранична вредност”** е процент од граничната вредност до којшто оваа вредност може да биде надмината во услови дефинирани со Законот за квалитет на амбиентен воздух;

21. **“Гранична вредност”** е нивото утврдено врз основа на научните сознанија, со цел да се избегнат, спречат или да се намалат штетните ефекти врз здравјето на луѓето односно животната средина како целина, а којашто треба да се постигне во даден период и штом еднаш ќе се постигне веќе да не се надминува;

22. **“Ултра-периферни региони”** се одвоени, мали, изолирани региони кои се карактеризираат со локално време;

23. **“Валидни податоци”** се податоци кои се одликуваат со точност, комплетност и кои исполнуваат претходно специфицирани критериуми;

24. **“Временска покриеност”** се дефинира како процент на време потребен за поставување на вредноста на прагот за времето кога се мери одредена загадувачка супстанција;

25. **“Чување на податоци”** се дефинира како сооднос на времето кога инструментот обезбедува валидни податоци и времето кога треба да се пресмета статистичкиот параметар или збирната вредност.

II. Критериуми за оценување на квалитет на амбиентниот воздух

Член 3

Утврдување на горен и долен праг за оценување на квалитет на амбиентниот воздух во однос на концентрациите на сулфур двооксид

Утврдување на горен и долен праг за оценување на квалитет на амбиентен воздух во однос на концентрациите на сулфур двооксид, се врши според критериумите дадени во Прилог бр. 1, точка 1 на овој правилник.

Член 4

Утврдување на горен и долен праг за оценување на квалитет на амбиентен воздух во однос на концентрациите на азот двооксид и азотни оксиди

Утврдување на горен и долен праг за оценување на квалитет на амбиентен воздух во однос на концентрациите за азот двооксид и азотни оксиди, се врши според критериумите дадени во Прилог бр. 1, точка 2 на овој правилник.

Член 5

Утврдување на горен и долен праг за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух во однос на концентрациите на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM_{10})

Утврдување на горен и долен праг за оценување на квалитет на амбиентен воздух во однос на концентрациите на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM_{10}), се врши според критериумите дадени во Прилог бр. 1, точка 3 на овој правилник.

Член 6

Утврдување на горен и долен праг за оценување на квалитет на амбиентен воздух во однос на концентрациите на олово

Утврдување на горен и долен праг за оценување на квалитет на амбиентен воздух во однос на концентрациите на олово, се врши според критериумите дадени во Прилог бр. 1, точка 4 на овој правилник.

Член 7

Утврдување на горен и долен праг за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух во однос на концентрациите на бензен

Утврдување на горен и долен праг за оценување на квалитет на амбиентен воздух во однос на концентрациите на бензен, се врши според критериумите дадени во Прилог бр. 1, точка 5 на овој правилник.

Член 8

Утврдување на горен и долен праг за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух во однос на концентрациите на јаглерод моноксид

Утврдување на горен и долен праг за оценување на квалитет на амбиентен воздух во однос на концентрациите на јаглерод моноксид, се врши според критериумите дадени во Прилог бр. 1, точка 6 на овој правилник.

III. Методи за оценување на концентрациите на загадувачките супстанции и постапки за обезбедување на квалитет на податоци

Член 9

Оценување на концентрациите

Оценувањето на квалитетот на амбиентниот воздух се врши преку концентрациите на сулфур двооксид, азотен двооксид и азотни оксиди, суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM₁₀), олово, бензен, јаглерод моноксид и озон.

При оценувањето на квалитетот на амбиентниот воздух се земаат предвид:

- фиксни мерења (континуирани и дисконтинуирани);
- индикативни мерења;
- техники на моделирање и комбинација од мерења и техники на моделирање;
- референтни методи;
- дополнителни извори на податоци;
- катастар на загадувачки супстанции во воздухот.

Член 10

Фиксни мерења

Фиксните мерења на сулфур двооксид, азот двооксид и азотни оксиди, суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM₁₀), олово, бензен и јаглерод моноксид се вршат согласно методите дадени во Прилог бр. 3 на овој правилник.

Мерењата од став 1 на овој член се вршат во секоја зона и агломерација каде што горниот праг за оценување во однос на поделната загадувачка супстанца е надминат.

Одредбите од став 1 и 2 на овој член не се применуваат за оценување на квалитет на амбиентниот воздух во однос на концентрациите на сулфур двооксид, азот двооксид и азотни оксиди, суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM₁₀), олово, бензен и јаглерод моноксид, доколку мерењата на азот двооксид се земаат само како основа за создавање на озонот (прекурсори на озон).

Член 11

Индикативни мерења

Надлежниот орган за оценување на квалитетот на амбиентен воздух согласно член 19 на Законот за квалитет на амбиентниот воздух ("Службен весник на Република Македонија" бр. 67/2004) може да одобри:

- индикативни мерења на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM₁₀) и олово по случаен избор, наместо фиксни континуирани мерења, доколку со индикативните мерења се обезбеди 95% точност на податоците во однос на податоците од фиксното континуирано мерење со несигурност до 10%;
- индикативни мерења на бензен по случаен избор наместо фиксни континуирани мерења, доколку индикативните мерења можат да го задоволат критериумот од 25% несигурност на податоците.

Индикативните мерења по случаен избор треба да бидат подеднакво распоредени во текот на целата година.

Критериуми за оценување на квалитетот на податоците добиени од индикативни мерења се дадени во Прилог бр. 2 точка 1, 2 и 3 на овој правилник.

Член 12

Техники на моделирање

За оценување на квалитетот на амбиентниот воздух се применува и методот на моделирање даден во Прилог бр. 2, точка 1, 2 и 3 на овој правилник.

За да се обезбеди доволно ниво на податоци за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух, мерењата можат да се дополнат со техники на моделирање.

Таму каде што нивоата на загадувачките супстанции се наоѓаат помеѓу горниот праг за оценување и долниот праг за оценување, при оценувањето на концентрациите на сулфур двооксид, азот двооксид и азотни оксиди, суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM₁₀), олово, бензен и јаглерод моноксид, може да се употребат техники на моделирање и комбинација од мерења и техники на моделирање.

Доколку нивоата на сулфур двооксид, азот двооксид и азотни оксиди, суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM₁₀), олово, бензен и јаглерод моноксид се под долниот праг на оценување, може да се употребат дополнителни техники на моделирање и комбинација од мерења и техники на моделирање.

Член 13

Мерења и моделирања во одредени зони и агломерации

За сулфур двооксидот, азот двооксидот и азотните оксиди, суспендираните честички со големина до 10 микрометри (PM₁₀) и оловото, бензенот и јаглерод моноксид, надминувањата на горниот и на долниот праг за оценување треба да се утврдуваат врз основа на концентрациите во претходните пет години, таму каде што на располагање има доволно податоци.

Прагот за оценување се смета за надминат, доколку во текот на тие пет години вкупниот број на надминувањата на концентрацијата на прагот, е три пати поголем од бројот на дозволените надминувања во текот на секоја календарска година.

Таму каде што на располагање има помалку од петгодишни податоци, тие можат да се комбинираат со податоци добиени од:

- краткотрајни периоди на мерења во текот на годината, на локации за коишто постои веројатност дека ќе бидат типични за највисоките нивоа на загадување;
- катастарот на загадувачки супстанции на воздухот;
- методот на моделирање.

Во одредени зони и агломерации, каде што во текот на било која од претходните пет години на мерење, концентрациите на озон надминале некоја долгорочна цел, се воведуваат задолжителни континуирани фиксни мерења.

Таму каде што се достапни податоци од фиксни дисконтинуирани мерења за помалку од пет години, и каде се карактеристични највисоки нивоа на загадување, за да се оценат концентрациите на озонот во амбиентниот воздух, се користи и комбинација од податоците добиени од катастарот на загадувачки супстанции на воздухот и методот на моделирање.

За зоните и агломерациите каде податоците од мерењата на озон се дополнети со податоците од моделирање и/или индикативни мерења, вкупниот број на мерења може да биде намален, под услов, податоците од моделирањето и/или индикативните мерења да обезбедуваат валидни податоци за оценување на квалитетот на амбиентниот воздухот.

Мерењата на азот двооксид, како прекурсор на озонот, треба да се направат во минимум 50% од мерните места на озонот и истите треба да бидат континуирани, освен во рурални средини. Во овој случај, за оценување на концентрацијата на озонот, може да се употреби и комбинација од податоци добиени од Катастарот на загадувачки супстанции на воздухот и методот на моделирање.

Член 14

Референтни методи за оценување на концентрациите на загадувачките супстанции

Референтните методи за оценување на концентрациите на загадувачките супстанции, се дадени во Прилог бр. 3 на овој правилник.

Член 15

Дополнителни извори на податоци

При оценувањето на квалитетот на амбиентниот воздух во зоните и агломерациите каде што постојат податоци од други извори кои не се добиени од мерењата предвидени со овој правилник, истите треба да се земат предвид за дополнување на податоците при оценувањето.

За дополнување на податоците од став 1 на овој член се земаат предвид следните активности:

- опис на активностите за оценување кои се земени предвид;
- конкретниот метод кој е применет и опис на методот;
- изворите на податоци и информации;
- опис на резултатите, вклучуваќи и нивна точност.

Кога е можно, треба да се подготват карти на загадување, во кои се прикажува дистрибуцијата на концентрациите на загадувачките супстанции, во секоја зона или агломерација.

Член 16

Катастар на загадувачки супстанции во воздухот

При оценувањето на квалитетот на амбиентниот воздух во зоните и агломерациите се земаат предвид и податоците содржани во Катастарот на загадувачки супстанции на воздухот, согласно член 52 од Законот за квалитет на амбиентен воздух.

Член 17

Квалитет на податоците од оценувањето на концентрациите на сулфур двооксид

За обезбедување на квалитет на податоците добиени од оценувањето на концентрациите на сулфур двооксид се применуваат критериумите дадени во Прилог бр. 2, точка 1 на овој правилник.

Член 18

Квалитет на податоците од оценувањето на концентрациите на азот двооксид и азотни оксиди

За обезбедување на квалитет на податоците добиени од оценувањето на концентрациите на азот двооксид и азотните оксиди се применуваат критериумите дадени во Прилог бр. 2, точка 1 на овој правилник.

Член 19

Квалитет на податоците од оценувањето на концентрациите на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM₁₀)

За обезбедување на квалитет на податоците добиени од оценувањето на концентрациите на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM₁₀) се применуваат критериумите дадени во Прилог бр. 2, точка 1 на овој правилник.

Член 20

Квалитет на податоците од оценувањето на концентрациите на олово

За обезбедување на квалитет на податоците добиени од оценувањето на концентрациите на олово се применуваат критериумите дадени во Прилог бр. 2, точка 1 на овој правилник.

Член 21

Квалитет на податоците од оценувањето на концентрациите на бензен

За обезбедување на квалитет на податоците добиени од оценувањето на концентрациите на бензен се применуваат критериумите дадени во Прилог бр. 2, точка 2 на овој правилник.

Член 22

Квалитет на податоците од оценувањето на концентрациите на јаглерод монооксид

За обезбедување на квалитет на податоците добиени од оценувањето на концентрациите на јаглерод монооксид се применуваат критериумите дадени во Прилог бр. 2, точка 2 на овој правилник.

Член 23

Квалитет на податоците од оценувањето на концентрациите на озон

За обезбедување на квалитет на податоците добиени од оценувањето на концентрациите на озон се применуваат критериумите дадени во Прилог бр. 2, точка 3 на овој правилник.

Член 24

Постапки за собирање на податоци и пресметување на статистички параметри за сулфур двооксид, азот двооксид и азотни оксиди, суспендирани честички (PM₁₀), олово, бензен и јаглерод монооксид

Постапките за собирање на податоци и пресметување на статистички параметри за сулфур двооксид, азот двооксид и азотни оксиди, суспендирани честички (PM₁₀), олово, бензен и јаглерод монооксид опфаќаат:

- (а) Собирање на податоци
- Пресметувањето на едно-часовни и 24-часовни вредности на податоци со просечно време
- за едно-часовни вредности - минимум собрани податоци 75 %,
 - за 24-часовни вредности - најмалку 13 едно-часовни достапни податоци, но не е дозволено да недостасуваат повеќе од шест последователни едно-часовни вредности.

- (б) Пресметување на статистички параметри
- за средни и просечни: минимум собрани податоци 50 %,
 - за 98%; 99.9% и максимумот: минимум собрани податоци 75 %.

- Односот помеѓу бројот на валидни податоци кои што се земени предвид за двете сезони од годината не може да биде поголем од 2, а двете сезони се: зима (од 1^{ви} Јануари заклучно со 31^{ви} Март и од 1^{ви} Октомври заклучно со 31^{ви} Декември) и лето (од 1^{ви} Април заклучно со 30^{ти} Септември).

Барањата за минималното собирање на податоците и за минималното време што треба да биде опфатено, не ги вклучуваат губитоците на податоците што настапуваат поради редовната калибрација или поради нормалното одржување на инструментите.

Член 25

Постапки за собирање на податоци и пресметување на статистички параметри на озон

Постапките за проверка на валидноста при собирање на податоците и за пресметување на статистички параметри за озонот се дадени во следната табела:

Параметар	Потребно количество на валидни податоци
едночасовни вредности	75 % (односно 45 минути)
осумчасовни вредности	75% од вредностите (односно 6 часа)
Максималната дневна осумчасовна средна вредност од часовните тековни осумчасовни средни вредности	75% од часовните, тековни осумчасовни средни вредности (односно 18 осумчасовни средни вредности на ден)
АОТ40	90% од едночасовните вредности, по период дефиниран за пресметување на АОТ40 вредност (а)
Годишна средна вредност	75% од едночасовните вредности во текот на летото (април до септември) и зимата (јануари до март, октомври до декември) по одделена сезоните
Број на надминувања и максимални вредности за месецот.	90% од дневните максимални осумчасовни средни вредности (27 расположливи дневни вредности за месецот) 90% од едночасовните вредности меѓу 8:00 часот и 20:00 часот за средно европско време
Број на надминувања и максимални вредности за било која година	пет од шест месеци во текот на летната сезона (април до септември)
(а) Во случаи кога сите можни измерени податоци не се расположливи треба да се примени следниот фактор за да се пресметаат АОТ40 вредности:	
$АОТ40_{(просечно)} = АОТ40_{(измерено)} \times \frac{\text{вкупен можен број на часови}^*}{\text{број на измерени едночасовни вредности}}$	
*е бројот на часови во временскиот период на дефинирање на АОТ40 (односно 08:00 до 20:00 часот СЕВ-средно европско време од 1 ^{ви} Мај до 31 ^{ви} Јули секоја година, за заштита на вегетацијата, и од 1 ^{ви} Април до 30 ^{ти} Септември секоја година, за заштита на шумите).	

АОТ40 (изразено во $\mu\text{g}/\text{m}^3$) помножено со часови), значи збир од разликите меѓу часовните концентрации поголеми од $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (= 40-ти делови од милијардата) и $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ во текот на даден период, со примена на едночасовни вредности измерени меѓу 8:00 и 20:00 според Средноевропско време секој ден ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Или соодветното време за ултра-периферните региони.

Барањата за минимум собрани податоци и временската покриеност, не вклучуваат губиток на податоци заради редовно калибрирање или нормално одржување на инструментите.

Член 26

Објавување на резултатите од оценувањето на квалитетот на амбиентниот воздухот

Резултатите од оценувањето на квалитетот на амбиентниот воздухот се објавуваат во вид на извештаи согласно член 19, 50 и 51 од Законот за квалитет на амбиентниот воздух ("Службен весник на Република Македонија" бр. 67/2004). Тие се достапни на WEB-страницата на надлежниот орган за оценување.

Годишниот извештај за податоците од оценувањето на квалитетот на амбиентниот воздухот, се вклучува во Годишниот извештај за животната средина.

Други видови извештаи согласно став 1 од овој член се објавуваат во однос со обврските од меѓународните договори, кои ги ратификувала или на кои им пристапила Република Македонија.

Член 27

Прилози

Прилозите бр. 1, 2 и 3 се составен дел на овој правилник.

Член 28

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.01.2008 год.

ПРИЛОГ бр. 1

Критериуми за утврдување на горен и долен праг за оценување

1. Сулфур двооксид

	Заштита на здравјето	Заштита на екосистемот
Горен праг за оценување	60% од 24-часовна гранична вредност ($75 \mu\text{g}/\text{m}^3$) да не се надминати повеќе од 3 пати во било која календарска година)	60% од гранична вредност за зима (од 1 ^{ви} Октомври да 31 ^{ви} Март) ($12 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
Долен праг за оценување	40% од 24-часовна гранична вредност ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, да не се надминати повеќе од 3 пати во било која календарска година)	40% од гранична вредност за зима (од 1 ^{ви} Октомври да 31 ^{ви} Март) ($8 \mu\text{g}/\text{m}^3$)

2. Азот двооксид и азотни оксиди

	Часовни гранични вредности за заштита на човековото здравје за NO_2	Годишни гранични вредности за заштита на човековото здравје NO_2	Годишни гранични вредности за заштита на вегетација за NO_x
Горен праг за оценување	70% од граничната вредност ($140 \mu\text{g}/\text{m}^3$, да не се надминати повеќе од 18 пати во било која календарска година)	80% од граничната вредност ($32 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	80% од граничната вредност ($24 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
Долен праг за оценување	50% од граничната вредност ($100 \mu\text{g}/\text{m}^3$, да не се надминати повеќе од 18 пати во било која календарска година)	65% од граничната вредност ($26 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	65% од граничната вредност ($19,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$)

3. Суспендирани честички со големина под 10 микрометри (PM_{10})

Горниот и долниот праг за оценување на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM_{10}) се базирани на индикативните гранични вредности до 1 јануари 2010 год.

	24-часовен просек	Годишен просек
Горен праг за оценување	60% од граничната вредност ($30 \mu\text{g}/\text{m}^3$) да не се надминати повеќе од седум пати во било која календарска година)	70% од граничната вредност ($14 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
Долен праг за оценување	40% од граничната вредност ($20 \mu\text{g}/\text{m}^3$) да не се надминати повеќе од седум пати во било која календарска година)	50% од граничната вредност ($10 \mu\text{g}/\text{m}^3$)

4. Олово

	Годишен просек
Горен праг за оценување	70% од граничната вредност ($0,35 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
Долен праг за оценување	50% од граничната вредност ($0,25 \mu\text{g}/\text{m}^3$)

5. Бензен

	Годишен просек
Горен праг за оценување	70% од граничната вредност ($3,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
Долен праг за оценување	40% од граничната вредност ($2 \mu\text{g}/\text{m}^3$)

6. Јаглерод монооксид

	Осум-часовен просек
Горен праг за оценување	70% од граничната вредност ($7 \text{mg}/\text{m}^3$)
Долен праг за оценување	50% од граничната вредност ($5 \text{mg}/\text{m}^3$)

ПРИЛОГ бр. 2

Методи за оценување на концентрациите на загадувачките супстанции и постапки за обезбедување на квалитет на податоци

1. Сулфур двооксид, азот двооксид и азотни оксиди, суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM_{10}) и олово

За постапките за оценување, за минимална временската покриеност и за чување на податоците од мерењата, се применуваат методи за оценување на концентрациите на загадувачките супстанции и постапки за обезбедување на квалитет на податоци, прикажани во следната табелата:

	Сулфур двооксид, азот двооксид и азотни оксиди	Суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM_{10}) и олово
Континуирано мерење		
1.Точност	15%	25%
2.Минимално собирање на податоци	90%	90%
Индикативно мерење		
1.Точност	25%	50%
2.Минимално собирање на податоци	90%	90%

3.Минимално опфатено време	14% (Едно мерење неделно по случаен избор, рамномерно распределено во текот на целата година, или осум недели рамномерно распределени во текот на целата година).	14% (Едно мерење неделно по случаен избор, рамномерно распределено во текот на целата година, или осум недели рамномерно распределени во текот на целата година).
----------------------------	---	---

Моделирање

Точност:

1.едно-часовни просеци	50% - 60%	
2.дневни просеци	50%	
3.годишни просеци	30%	50%
Објективно оценување		
Точност:	75%	100%

Точноста на мерењето е дефинирана онака како што е утврдена во ISO 5725-1.

Процентите во табелата дадени за индивидуални мерења се пресметани како просек за предметниот период со граничната вредност за 95 % интервал на веродостојност (поместување + двапати стандардна девијација).

Точноста за континуирани мерења треба да се толкува како да е применлива во областа на соодветната гранична вредност.

Точноста на моделирањето и објективното оценување се дефинира како максимална девијација на измерените и пресметаните нивоа на концентрација, во текот на периодот кога се разгледува граничната вредност, без да се земе предвид временскиот распоред на мерењата.

2. Бензен и јаглерод монооксид

Целите за осигурување на квалитет на податоците, за дозволената несигурност на методите за оценување и минималната временска покриеност, како и за чување на податоците од мерењето се прикажани на следната табела:

	Бензен	Јаглерод монооксид
Фиксни мерења (°)		
1.Несигурност	25 %	15 %
2.Минимални податоци кои треба да се чуваат	90 %	90 %
3.Минимален временски период	35% урбаните и сообраќајните места (се распределени во текот на годината за да бидат репрезентативни за различните климатски услови и сообраќајот) 90% од индустриските места	
Индикативни мерења		
1.Несигурност	30 %	25 %
2.Минимални податоци кои треба да се чуваат	90 %	90 %

3. Минимален временски период	14 % (едно дневно мерење во текот на неделата по случаен избор, рамномерно распределено во текот на годината, или 8 недели рамномерно распределени во текот на годината)	14 % (едно мерење неделно по случаен избор, рамномерно распределени во текот на годината, или осум недели рамномерно распределени во текот на годината)
Моделирање		
1. Несигурност:		
2. Осумчасовни просечни вредности	—	50 %
3. Годишни просечни вредности	50 %	—
Оценување на целите		
1. Несигурност	100 %	75 %
<p>(¹) Наместо постојани мерења за бензенот може да применат мерења по случаен избор, доколку истите можат да покажат дека несигурноста, вклучувајќи ја и несигурноста која се должи на земањето мостри по случаен избор, ги задоволува целите за квалитет за 25 %. Земањето мостри по случаен избор мора да биде рамномерно распределено во текот на целата година за да се избегне погрешно толкување на резултатите.</p>		

Несигурноста (на интервал на веродостојност од 95%) на методите за проценување ќе се оценува во согласност со принципите на ISO прирачникот за изразување на несигурност во мерењето (1993) или методологијата на ISO 5725:1994 или некој еквивалент. Процентите на несигурност во горната табела се однесуваат на индивидуални мерења кои се просечни во текот на периодот земен во предвид со граничната вредност, за интервал на веродостојност од 95 %. Несигурностите на фиксните мерења треба да се толкуваат како несигурности применливи во зоните и агломерациите со соодветната гранична вредност.

Несигурноста за моделирањето и предметната пресметка се дефинира како максимално отстапување од измерените и пресметаните нивоа на концентрација, во предметниот временски период, со помош на гранична вредност, без да се земе предвид времетраењето на настаните.

3. Озон

Цели за квалитет на податоците, за потребната прецизност на методите за оценување, за минималната временска покриеност и за чување на податоците на мерењата се поставени така, да ги водат програмите за обезбедување на квалитетот.

	За озон, NO и NO ₂
Континуирани фиксни мерења	
1. несигурност на индивидуални мерења	15%
2. минимум собрани податоци	90% за време на летото 75% за време на зимата
Индикативни мерења	
1. несигурност на индивидуални мерења	30%
2. минимум собрани податоци	90%
3. минимум	>10% за време на летото
Моделирање	
1. несигурност за просеци по 1 час (во текот на денот)	50%
2. 8 часовен дневен минимум	50%
Објективно оценување на целите	
1. Несигурност	75%

Несигурноста (со 95%-тен интервал на сигурност) на методите за мерење е утврдена со ISO 5725-1.

Процентите за несигурност дадени во табелата се однесуваат на индивидуални мерења, просечно, по периодот за пресметување на граничната вредност, за 95%-тен интервал на сигурност. Несигурноста за континуираните фиксни мерења се толкува како несигурност која е применлива во областа на концентрацијата, што е користена за соодветниот праг на оценување.

Несигурноста за моделирање и проценка на целите, е дефинирана како максимална девијација на измерените и пресметаните нивоа на концентрација, во текот на периодот за пресметување на соодветниот праг, без да се земе предвид времетраењето на настаните.

ПРИЛОГ бр. 3

Референтни методи за оценување на концентрациите на сулфур двооксид, азот двооксид и азотни оксиди, олово, суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM₁₀), безен, јаглерод монооксид и озон

I. Референтен метод за анализа на сулфур двооксидот

ISP/FDIS 10498- *Амбиентен воздух - определување на сулфур двооксидот - метод на ултравиолетова флуоресценција*.

Се користи и секој друг метод за кој што може да се докаже дека дава резултати еквивалентни на горниот метод.

II. Референтен метод за анализа на азот двооксидот и на азотните оксиди

ISO 7996: 1985 - *Амбиентен воздух - определување на масените концентрации на азотните оксиди - метод на хемилуминисценција*.

Се користи и секој друг метод за кој што може да се докаже дека дава резултати еквивалентни на горниот метод.

III. Референтен метод за анализа на оловото:

ISO 9855: 1993 *Амбиентен воздух - Определување на содржината на честички на олово во аеросоли собрани на филтри. Метод на атомска апсорбциона спектроскопија*.

Се користи и секој друг метод за кој што може да се докаже дека дава резултати еквивалентни на горниот метод.

IV. Референтен метод за земање мостри и мерење на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM₁₀)

Референтниот метод за земање мостри и мерење на PM₁₀ е EN 12341 *, „Квалитет на воздухот - постапка за теренски испитувања за докажување на референтна еквивалентност на методите за земање мостри за PM₁₀ фракцијата на честичките”.

Принципот на мерење се заснова на собирање на PM₁₀ фракцијата од суспендираните честички во воздухот исталожени на филтерот, и гравиметриско определување на масата.

Може да се користи и секој друг метод, за којшто може да докаже дека дава резултати еквивалентни на горниот метод, со референтниот метод. Во тој случај, резултатите добиени со таквиот метод мора да бидат коригирани со релевантен фактор, за да се добијат резултати еквивалентни на оние што би се добиле со користење на референтниот метод.

V. Препорачани методи за земање на проба и анализа за бензен

Референтен метод за мерење на бензен треба да биде методот при што земањето на проба е со пумпање на апсорбционен кетриц, по што следи гас-хроматографско одредување.

VI. Референтен метод за анализа на јаглерод моноксид

Референтен метод при мерење на јаглерод моноксид треба да биде недисперзивниот инфра-црвен спектрометриски (НДИЦ) метод: ISO 4224.

VII. Препорачани методи за анализа на озон и калибрирање на инструменти за озон

Метод за анализа: УВ фотометриски метод (ISO 13964)

Метод за калибрирање: Референтен УВ фотометар (ISO13964, VDI 2468, VI.6)

При анализата на озонот треба да се вклучат и прекурсорите на озонот дадени во следната табела:

Етан	1-Бутен	Изопрен	Етил бензен
Етен	trans-2-Бутен	n-Хексан	m +p-Ксилен
Етин	cis-2-Бутен	n-Хексан	o-Ксилен
Пропан	1,3-Бутадиен	n-Хептан	1,2,4-Тримет. бензен
Пропен	n-Пентан	n-Октан	1,2,3-Тримет. бензен
n-Бутан	i-Пентан	i-Октан	1,3,5-Тримет. бензен
i-Бутан	1-Пентен	Бензен	Формалдехид
	2-Пентен	Толуен	Вкупно не-метански јаглеводороди

Бр. 10-1341/7
14 јуни 2006 година
Скопје

Бр. 07-7459/1
29 јуни 2006 година
Скопје

Министер за животна средина и просторно планирање,
д-р **Зоран Шапуриќ**, с.р.

Министер за здравство,
проф. д-р **Владимир Димов**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1291.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 26.06.2006 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Павлинка Манасиева, родена на ден 18.09.1981 година во Радовиш со ЕМБГ 1809981469000.

2. Дозволата за работење на брокер на Павлинка Манасиева се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Павлинка Манасиева престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-876/6
26 јуни 2006 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1292.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 26.06.2006 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Филип Аларов, роден на ден 4.04.1977 година во Скопје со ЕМБГ 0404977450164.

2. Дозволата за работење на брокер на Филип Аларов се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Филип Аларов престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1072/5
26 јуни 2006 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1293.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 26.06.2006 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Игор Размовски, роден на ден 26.05.1978 година во Охрид со ЕМБГ 2605978430003.

2. Дозволата за работење на брокер на Игор Размовски се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Игор Размовски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1073/4
26 јуни 2006 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1294.

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 26.06.2006 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се дава дозвола за работење на брокер на Методија Атанасов, роден на ден 23.05.1975 година во Скопје со ЕМБГ 2305975450166.

2. Дозволата за работење на брокер на Методија Атанасов се дава за период од пет години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на брокер на Методија Атанасов престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со член 211 од Законот за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-1074/6
26 јуни 2006 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1295.

Врз основа на член 101 став (4) и став (5) од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005) и член 3 и член 7 од Правилникот за начинот и постапката за давање согласност за именување на директор на брокерска куќа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/02 и 87/2004), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 3.07.2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Не се дава согласност за именување на Марјан Младеновски, дипломиран економист, од Куманово, ул. “11 Октомври“ бр. 1-2/21, за извршен директор со ограничени овластувања на брокерската куќа Еуро брокер АД Скопје, со седиште во Скопје на ул. “Велько Влаховик“ бр. 1/2-2.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-1308/7
3 јули 2006 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1296.

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005) и Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на брокерска куќа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/02 и 38/04), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 3.07.2006 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на лицето Искра Костова, дипломиран економист со ЕМБГ 1303976455009 и адреса на живеење бул. “Илинден“ бр. 5/43, Скопје за директор на Дирекцијата за работи со хартии од вредност и брокерско-посреднички услуги на Стопанска банка АД Скопје, со седиште на ул. “11 Октомври“ бр. 7, 1000 Скопје, Република Македонија.

2. Согласноста за именување на Искра Костова за директор на Дирекцијата за работи со хартии од вредност и брокерско-посреднички услуги на Стопанска банка АД Скопје се дава за период од 6 месеци, согласно Одлуката бр. 01-1643 од 15.06.2006 година на работоводниот орган на Стопанска банка АД Скопје со која кандидатот е именуван за директор.

3. Согласноста за именување на Искра Костова рестанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение, доколку лицето од точка 1 на ова решение биде разрешено од функцијата директор на Дирекцијата за работи со хартии од вредност и брокерско-посреднички услуги на Стопанска банка АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-1347/8
3 јули 2006 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1297.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.70/1992), на седницата одржана на 28 јуни 2006 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ:

- Одлуката за поставување мебел и опрема за вршење на комерцијални услуги на изградени инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Кисела Вода, донесена од Советот на општина Кисела Вода бр.07-1860/3 на 25 август 2005 година, (“Службен гласник на град Скопје” бр.10/2005).

- Правилникот за условите, критериумите, нормативите и начинот на користење на јавни пешачки површини за вршење на комерцијални услуги, донесен од градоначалникот на општина Кисела Вода бр.08-2117 на 2 септември 2005 година (“Службен гласник на град Скопје” бр.10/2005), и

- Одлуката за поставување мебел и опрема за вршење комерцијални услуги на изградени и инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Горче Петров, донесена од Советот на општина Горче Петров бр.07-2886/5 на 31 октомври 2005 година (“Службен гласник на град Скопје” бр.14/2005).

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за запирање од извршување на поединечните акти и дејствија донесени односно преземени врз основа на актите означени во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

4. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива на Трифун Костовски градоначалник на град Скопје со Решение У.бр.6/2006 од 10 мај 2006 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорените акти со Уставот и Законот за градот Скопје.

5. Судот на седницата утврди дека врз основа на членовите 20 и 22 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002) и соодветните одредби од статутите на општините Кисела Вода и Горче Петров, советите на соодветните општини донеле одлука за поставување мебел и опрема за времени комерцијални услуги на изградени инфраструктурни објекти на подрачјето на општината Кисела Вода и на општината Горче Петров.

Со оспорените одлуки кои се со идентична содржина е предвидено дека со нив се уредува начинот на поставување и користење на мебел и опрема на изградени инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Кисела Вода и Горче Петров за давање на угостителски и на трговски услуги од страна на физички и правни лица, постапка за добивање на дозвола, содржина на барањето и на дозволата и инспекцискиот надзор (член 1).

Поставувањето и користењето на мебел и опрема за вршење на комерцијални услуги на јавен простор е дозволено само ако е во согласност со одредби на одлуките и со прописи донесени за нивно спроведување (член 2).

Во член 3 од оспорените одлуки е предвидено дека под изградени инфраструктурни објекти се подразбираат плоштади, тротоари, пешачки улици и површини (јавни пешачки површини).

При поставувањето на опрема на јавните пешачки површини мора да се обезбедат услови за непречено и безбедно одвивање на движењето на пешаците (член 4).

Опремата што се користи за давање на комерцијални услуги на јавните пешачки површини не смее да биде прицврстена за подлогата за да не се оштетува и заради лесно и брзо отстранување на опремата (член 5).

При користењето на јавните пешачки површини за комерцијални услуги не смеат да се поставуваат архитектонски бариери што можат да го попречат движењето на пешаците или да го отежнат или оневозможат движењето на хендикепирани лица.

Корисниците на кои им е дозволено поставување на опрема не смеат да преземаат градежни зафати на јавни пешачки површини со кои се менува материјалот и нивелитетот на пешачките површини и не смеат да монтираат платформи или рампи од каков било материјал (член 6).

Користењето на јавните површини за комерцијални услуги не треба да го нарушува карактерот, изгледот и употребата на околниот општински простор, не смее негативно да влијае на изгледот и на користење на објектите и на зоните со статус на споменик на културата или на зоните со посебен заштитен режим и не смее да создава бучава над дозволената граница и на кој било друг начин да ги попречува функциите на домувањето (член 7).

Поставувањето на опремата не е дозволено на делот од тротоари во зоната на свртување на улицата, односно во зоната на вкрстување на улицата што е поблиску од осум метри од пресечната точка на регулациони линии.

Во членот 9 од одлуките е предвидено дека во зависност од природата на дејноста и од начинот на нејзиното остварување, општината може да издаде дозвола, односно одобрение за:

- поставување на опрема за вршење на угостителски дејности на јавни пешачки површини (за сезонски карактер на јавни пешачки површини при што подготвувањето на пијалоците и храната се врши исклучително во објектот, а јавните пешачки површини се користат само за служење на гостите);

- за поставување на опрема за вршење на трговска дејност за целогодишно користење на јавни пешачки површини, при што складирањето, пакувањето и наплата на стоката се врши исклучително во објектите, а јавните пешачки површини се користат само за изложување на стоката и

- за вршење на угостителска или трговска дејност на јавни пешачки површини со самостојни монтажни или со подвижни тезги.

Во членовите 10 и 11 од одлуките е предвидено која опрема може да биде поставена на јавните пешачки површини во зависност од тоа дали се врши угостителска или трговска дејност (маси со столици или клупи, шанкови со столови, пултови, жардињери, фрижидери, тезги, тенди, чадори, штандови и друго).

Во членовите 14 до 17 од оспорените одлуки е предвидена содржината на барањето што го поднесуваат физичките и правните лица за добивање на дозвола, односно одобрение до надлежниот општински орган, содржината на дозволата што ја издава надлежниот општински орган и времетраењето на дозволата за краткотрајно користење на јавни пешачки површини со можност за продолжување.

Во членовите 18 до 21 од одлуките е предвидено кој врши надзор над спроведувањето на одлуката, како и овластувањето на инспекторот на општината во случај кога корисникот не се придржува на условите наведени во дозволата и можноста на корисникот во случај на одземање на дозволата да изјави жалба до второстепената комисија.

Во членот 22 поместен во “Преодните и завршните одредби” е предвидена обврска за корисниците во рок од 30 дена по влегување во сила на одлуката да поднесат барање за добивање на дозвола, а доколку не поднесат такво барање должни се да ја отстранат поставената опрема.

Поставувањето на опремата на јавните пешачки платформи во смисла на одлуката се врши согласно условите, критериумите, нормативите и начинот на користењето на јавните површини утврдени со правилник донесен од градоначалникот на општината (член 23).

Имајќи предвид дека подносителот на иницијативата во својот поднесок наведува дека оспорените одлуки по својата содржина речиси се идентични со Одлуката за поставување на мебел и опрема за комерцијални услуги на изградени инфраструктурни објекти на подрачјето на град Скопје донесена од Советот на град Скопје, Судот изврши увид и во наведената одлука.

Од извршената анализа на означената одлука е утврдено дека оспорените одлуки се со идентична содржина како и Одлуката на градот Скопје со исклучок на одредбите кои се однесуваат на тоа кој го донесува актот за утврдување на условите, критериумите, нормативите и начинот на поставување на мебел и опрема или поточно речено во Одлуката за градот Скопје тоа е Градскиот комитет за урбанизам, комунално станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина, а во одлуките на општините тоа е градоначалникот на општината.

Воедно, во одлуката на градот Скопје се предвидени и критериуми врз основа на кои градскиот орган ја утврдува висината на закупнината што треба да ја плати имателот на опремата за користење на јавните пешачки површини.

6. Судот, понатаму утврди дека врз основа на член 23 од Одлуката за поставување мебел и опрема за давање комерцијални услуги на изградени инфраструктурни објекти на подрачјето на општина Кисела Вода и член 57 од Статутот на општина Кисела Вода градоначалникот на општина Кисела Вода на 29 септември 2005 година донел Правилник за условите, критериумите, нормативите и начинот на користење јавни пешачки површини за вршење на комерцијални услуги (“Службен гласник на град Скопје” бр.10/2005).

Со овој правилник се уредуваат условите, критериумите, нормативите и начинот на користењето простор пред деловната просторија за вршење на дејноста, поставување на витрини и изложување на стоки надвор од деловната зграда и за користење на плоштади и друг простор во општината Кисела Вода со цел за изложување на предмети, приредување на изложби и за други забавни приредби за вршење на дејноста (во натамошниот текст: користење на јавни пешачки површини, односно користење на опрема за давање комерцијални услуги).

Во делот на “Општи услови”, односно во членовите 2 до 10 од наведениот правилник е предвидено дека опремата што се користи за давање на комерцијални услуги не смее на никаков начин да биде прицврстена за подлогата, дека при користењето на јавните површини за давање на комерцијални услуги не смеат да се поставуваат архитектонски бариери, користењето на јав-

ните површини не смее да го нарушува карактерот и изгледот на околниот простор, опремата и јавниот простор мора да се одржуваат во исправна состојба, видовете на производите и услугите што се продаваат на јавните пешачки површини мора да овозможат краткотрајна трансформација, а производите и услугите не смеат да предизвикуваат непријатни миризби, при поставување на опрема на јавните површини, минимално слободно проодни површини од попречениот профил на тротоари или на пешачки улици мора да изнесува 1,50 м., а на улиците на кои има поголем обем на пешаци и сообраќај, минималната проодна широчина може да изнесува и повеќе од 1,50 м. за што одлучува Секторот за урбанизам односно надлежниот општински орган, поставувањето на опремата на јавна пешачка површина е дозволено само во широчина на лицето на катастарската парцела во сопственост или во закуп (графички прилог бр.1), поставувањето на опремата не е дозволена во делот на тротоари во зоната на свртување, односно во зоната на вкрстување на улиците, а границата на таа зона се утврдува на осум метри од просечната точка на регулационите линии или на страна на пешачкиот премин што е подалеку од крстосницата (графички приказ бр. 2) при поставување на опрема на плоштади, аголни проширувања и други пошироки пешачки површини мора да се почитуваат специфичните услови на локацијата, интензитетот на пешачкото движење за што одлучува надлежниот општински орган.

Во членовите 11 до 15 “Поставување опрема за вршење на угостителска дејност на јавна пешачка површина” од оспорениот правилник се утврдени параметри кои мора да бидат почитувани при поставување на тенди; минималната широчина на површината на јавната пешачка површина при поставување на пултови; шанкови со столици, маси со столици на кои се служи само пијалок и слатки пецива или слично, маси со столици или клупи на кои се служат полни оброци. При поставување на овој вид на опрема мора да се почитуваат одредени услови (графички прилози 3 до 7).

Во членовите 16 до 19 од Правилникот “Поставување на опрема за вршење на трговска дејност на јавни пешачки површини” се утврдени параметрите и условите кои мора да бидат почитувани при поставување на овој вид на опрема за вршење на комерцијални дејности на јавните пешачки површини (графички прилози 8 до 11).

Во членовите 20 и 21 “Вршење угостителска или трговска дејност на јавна пешачка површина со самостојни монтажни или со подвижни тезги” од Правилникот се утврдени условите кои мора да бидат почитувани за вршење на трговска или угостителска дејност кога дејноста се врши со самостојни монтажни или подвижни тезги (прилог бр.12).

Во членовите 22 до 26 “Посебни одредби” од оспорениот правилник е предвидено дека барањето кое го поднесува лицето за добивање на дозвола за поставување на опрема на јавна пешачка површина е должно да го достави заедно со детален цртеж со опис на постојната состојба на бараната површина во размер 1 : 50 како и детален цртеж со опис на бараната површина со опремата што се поставува во размер 1 : 50.

За користење на јавната пешачка површина за давање на комерцијални услуги надлежниот орган издава дозвола на образец кој е составен дел на Правилникот.

Понатаму во Правилникот е утврден рокот на важењето на дозволата за сезонско поставување на опрема, дозволата за поставување на опрема за вршење на трговска дејност, рокот на важењето на дозволата за кратко-

трајно користење на јавната пешачка површина, можноста за продолжување на дозволата и обврските на корисникот по истекот на рокот на важењето на дозволата.

Воедно, Судот утврди дека оспорениот Правилник е идентичен со Правилникот за поставување мебел и опрема на јавните пешачки површини донесен од Градскиот комитет за урбанизам, комунално станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина бр. 18/1505/2 од 1 јуни 2003 година.

7. Во текот на постапката, а по поднесување на иницијативата е утврдено дека Советот на град Скопје на седницата одржана на 15 март 2006 година донел Одлука за стандарди за поставување на времени објекти, мебел и урбана опрема на подрачјето на град Скопје бр. 07-842/1 (“Службен гласник на град Скопје” бр. 4/2006).

Со оваа одлука се уредуваат стандарди за поставување на времени објекти, мебел и урбана опрема на јавни пешачки површини на подрачјето на град Скопје, постапката за давање согласност за поставување како и други прашања од значење за поставувањето на урбаната опрема.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за поставување на мебел и опрема за комерцијални услуги на изградени инфраструктурни објекти на подрачјето на град Скопје (“Службен гласник на град Скопје” бр.7/2003), Правилникот за поставување на мебел и опрема на јавните пешачки површини (“Службен гласник на град Скопје” бр.10/2003) и Правилникот за определување на висината на закупнината за користење на јавни пешачки површини (“Службен гласник на град Скопје” бр.10/2003).

8. Членот 117 став 1 од Уставот утврдува дека градот Скопје е посебна единица на локалната самоуправа чија организација се уредува со закон.

Според точка 2 на Амандман XVII со кој се заменува став 2 на членот 117 од Уставот во градот Скопје граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето за прашања од значење за градот Скопје, а особено во областите на јавните служби, урбанизмот и руралното планирање, заштитата на околината, локалниот економски развој, локалното финансирање, комуналните дејности, културата, спортот, социјалната и детската заштита, образованието, здравствената заштита и во други области утврдени со закон.

Според член 117 став 4 од Уставот, градот Скопје е самостоен во вршењето на надлежностите утврдени со Уставот и со закон, а надзорот над законитоста на неговата работа ја врши Републиката.

Со Законот за градот Скопје (“Службен весник на Република Македонија” бр. 55/2004) се уредува организацијата на градот Скопје како посебна единица на локалната самоуправа, надлежностите и финансирањето на градот Скопје и на општините во градот Скопје, употребата на јазиците на заедниците во градот Скопје и во општините во градот Скопје, соработката меѓу градот Скопје и општините во градот Скопје, како и други прашања од значење за градот Скопје.

Во членот 10 од наведениот закон се утврдени надлежностите, односно работите од јавен интерес од локално значење за градот Скопје. Така во став 1 точка 1 алинеја 5 е предвидено дека во рамките на планирањето и уредувањето на просторот градот ги утврдува стандардите и дава согласност за поставување на времени објекти, мебел и урбана опрема на подрачјето на градот Скопје.

Според член 11 од наведениот закон, градот Скопје во вршењето на работите од својата надлежност донесува и обезбедува примена на единствената регулатива, се грижи за исто ниво на услуги и подеднаква достапност на граѓаните со примена на исти стандарди.

Во членот 15 од Законот се утврдени надлежностите на општините во градот Скопје, односно работите од јавен интерес од локално значење на општините во градот Скопје. Во рамките на овие надлежности, а кои се однесуваат на планирање и уредување на просторот во единиците на локалната самоуправа, единиците на локалната самоуправа издава одобрение за поставување временни објекти, мебел и урбана опрема.

Во членот 17 од наведениот Закон е предвидено дека општините во градот Скопје, во рамките на Законот, во согласност со начелото на супсидијарност, имаат право на подрачјето на општината да ги вршат работите од јавен интерес од значење за општината што не се исклучени од нивната надлежност, не се во надлежност на органите на државната власт или во надлежност на органите на градот Скопје.

Имајќи ја предвид уставната поставеност на градот Скопје како посебна единица на локалната самоуправа чија организација се уредува со закон, како и утврдените надлежности согласно Законот за градот Скопје, произлегува дека во рамките на надлежностите, градот Скопје при планирање и уредување на просторот утврдува стандарди и дава согласност за поставување на временни објекти, мебел и урбана опрема на подрачјето на градот Скопје. Утврдувањето на стандардите од страна на градот Скопје е со цел обезбедување на единствена примена на исти стандарди од страна на единиците на локалната самоуправа кои го сочинуваат градот Скопје, а за издавањето на одобрението за поставување на временни објекти одлучува единиците на локалната самоуправа на чие подрачје се врши дејноста.

Со оглед на тоа што со оспорените прописи донесени од Советот на општина Кисела Вода и Советот на општина Горче Петров се утврдуваат стандарди за поставување на мебел и опрема за вршење на комунални услуги на подрачјето на единиците на локалната самоуправа, кои прашања согласно Законот се во надлежност на градот Скопје, Судот оцени дека оспорените акти не се во согласност со наведените одредби од Уставот и Законот за градот Скопје.

9. Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

10. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр. 6/2006
28 јуни 2006 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Махмут Јусуфи, с.р.

1298.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членовите 27 и 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана на 14 јуни 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставноста на член 1 во делот кој се однесува на налогот за блокада на средствата и член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2006).

2. СЕ ЗАПИРА извршувањето на поединечните акти или дејствија што се донесени, односно преземени врз основа на членовите од Законот означени во точката 1 од ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Панче Нефтенев од Скопје на Уставниот суд на Република Македонија му поднесе иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста на одредбите од Законот означени во точката 1 од ова решение.

Според наводите во иницијативата со оспорените законски одредби биле повредени повеќе уставни одредби и тоа: член 8 став 1 alineи 3 и 4, член 51, член 55 став 1 и 2, како и Амандман XXV на Уставот.

Како причини, односно аргументи за повреда на наведените уставни одредби во иницијативата се наведува дека со оспорените законски одредби Министерството за финансии, а со тоа и самата држава како посебен правен субјект била ставена во привилегирана положба во однос на другите субјекти, затоа што со овие одредби се овозможувало само со издавање на налог за блокада, без водење претходна постапка за докажување на основаноста и утврдување на висината, Министерството за финансии во име на државата да го наплати своето побарување. На овој начин останатите учесници во платниот промет се доведувале во нерамноправна положба, со што се повредувал принципот на владеењето на правото, како и уставната определба за еднаква правна положба на субјектите на пазарот.

Притоа во иницијативата се наведува дека Уставниот суд на Република Македонија со Одлука У.бр. 204/2005 од 1 февруари 2006 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2006 ги укинал, меѓу другите, член 17-а и член 2 alineја 11 од Законот за платниот промет што важеле во моментот на донесувањето на оваа одлука. Исто така се наведува дека со оспорените законски решенија кои биле донесени по донесувањето на означената одлука на Судот, практично се суспендирале и не се почитувале одлуките на Судот, затоа што со овие одредби повторно се воспоставувал истиот режим на наплатување на побарувањата на Министерството за финансии кој со одлуката бил укинат. За подносителот на иницијативата индикативен е и фактот што измената на оспорените одредби од Законот е објавена во „Службениот весник на Република Македонија“ истиот ден кога е донесена означената одлука на Судот, а тоа е 1 февруари 2006 година.

Со оглед на тоа што оспорените законски одредби можеле да доведат до целосна блокада на работењето на стопанските субјекти, во иницијативата се предлага Судот до донесување на конечна одлука да донесе решение за запирање од извршување на платните налози издадени врз основа на овие одредби од Законот.

5. Судот на седницата утврди дека според членот 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за платниот промет, во Законот за платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 103/2001, 37/2002, 41/2002, 61/2002 и 42/2003), во членот 2 alineјата 11 се менува и гласи:

„Налог за блокада на средства“ е налог во писмена форма со кој се врши блокада на средствата од сметка на учесникот-должник, издаден од Министерството за финансии за пристигнати, а ненаплатени побарувања пренесени со закон (оспорен дел).

Со членот 5 од овој Закон, член 17 став 1 се менува и гласи:

„Министерството за финансии, дава налог за блокада на средства за пристигнатите, а ненаплатени побарувања кои на Министерството за финансии му се пренесени со закон до носителот на платниот промет каде што учесникот во платниот промет има сметка“.

Судот на седницата, исто така, утврди дека со Одлука У.бр.204/2005 од 1 февруари 2006 година, меѓу другите, ги укина членот 17-а и член 2 алинеја 11 од Законот за платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ бр.32/2001), со сите изменувања и дополнувања објавени заклучно во „Службен весник на Република Македонија“ бр.42/2003.

Означената одлука на Судот е објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.16 од 8 февруари 2006 година, од кога таа и произведува правно дејство.

Со оглед на тоа што Законот за изменување и дополнување на Законот за платниот промет со кој се изменети, меѓу другото, член 2 алинеја 11 и член 17-а став 1, е влезен во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а тоа е 9 февруари 2006 година, не сметајќи го денот кога е објавен во „Службен весник на Република Македонија“ (1 февруари 2006), Судот утврди дека со овој закон членовите 2 алинеја 11 и 17-а став 1 од Законот повторно се вратени во правниот поредок само еден ден по нивното званично укинување со означената одлука на Судот, затоа што таа всушност произведува правно дејство од 8 февруари 2006 година, кога е објавена во „Службен весник на Република Македонија“. Притоа Судот констатира дека членот 17-а, после Одлуката на Судот со која е укинат целиот овој член (и ставот 1 и ставот 2) не може да има став 1, туку има третман на единствена одредба, без ставови.

6. Во член 8 став 1 алинеите 3 и 4 од Уставот, владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска се утврдени како едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мора да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон.

Во членот 55 став 1 од Уставот, како една од основите на економските односи во Република Македонија се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото. Во ставот 2 на истиот член од Уставот, меѓу другото, е утврдено дека Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот.

Според Амандман XXV на Уставот, со кој се заменува членот 98 од Уставот, судската власт ја вршат судовите, кои се самостојни и независни и судат врз основа на Уставот, законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот. Според овој Амандман на Уставот, исто така, видовите, надлежноста, основањето, укинувањето, организацијата и составот на судовите, како и постапката пред нив, се уредуваат со закон, што се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.

Платниот промет во земјата е уреден со Законот за платниот промет, чии одредби се оспоруваат со оваа иницијатива во однос на напред означените одредби од Уставот.

Поимот "платен промет" употребен во Законот за платниот промет, според членот 2 на овој закон означува плаќања во денари што ги вршат учесниците во платниот промет преку носителите на платниот промет.

Според членот 3 од Законот, носители на платниот промет се Народната банка на Република Македонија и банките кои добиле дозвола за вршење на платен промет согласно со закон.

Учесникот во платниот промет (а тоа е секое домашно или странско правно и физичко лице кое врши регистрирана дејност или друго физичко лице, кое врши плаќање во денари преку носителите на платниот промет) согласно член 9 од Законот може да има повеќе сметки кај еден носител на платниот промет, како и да има сметки кај повеќе носители на платниот промет.

Според членот 16 од Законот, носителот на платниот промет е должен да ги извршува решенијата за присилна наплата во согласност со закон. Во случај да има повеќе решенија за присилна наплата истите се заведуваат во евиденции според датумот и времето на нивното пристигнување и по истиот редослед се извршуваат. Овие одредби се однесуваат и во поглед на налозите за блокада на средствата пред означената интервентна одлука на Судот.

Инаку, поимот "Решение за присилна наплата" употребен во Законот за платниот промет, според членот 2 алинеја 9 на овој закон го има значењето на правосилна судска одлука за дозвола за извршување, извршно решение за казна за прекршок, извршно решение за јавни давачки или решение на други органи овластени со закон.

Начинот, пак, на извршување на решението за присилна наплата од страна на носителот на платниот промет на кој му е доставено, е уреден во член 17 од Законот. Според став 2 на овој член кој, исто така, е изменет со Законот за изменување и дополнување на Законот за платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2006), носителот на платниот промет го извршува решението за присилна наплата од сите расположливи средства од учесникот во платниот промет - должник кај носителот на платниот промет.

Разгледувајќи ги оспорените законски одредби во контекст на наведените и другите одредби од Законот за платниот промет произлегува дека по укинувањето на членот 17-а и другите одредби од Законот со означената одлука на Судот, со оспорениот дел на членот 1 и членот 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за платниот промет, режимот за присилна наплата на пристигнати, а ненаплатени побарувања преку носителите на платниот промет повторно се уредува на различен начин зависно од субјектот на побарувањето. Така, за наплата на своите побарувања законодавецот го овластил Министерството за финансии директно да издава налози за блокада на средства до носителот на платниот промет каде што учесникот во платниот промет има сметка, за разлика од наплата на побарувањата на учесниците во платниот промет, исто така, од сметките што се водат кај носителите на платниот промет, во кои случаи Законот предвидува постоење на решение за присилна наплата, со значење што овој термин го има во смисла на овој закон.

Од наведеното произлегува дека Министерството за финансии, а со тоа и државата, како посебен субјект, со оспорените законски одредби се ставени во привилегирана положба во однос на другите субјекти - учесници во платниот промет, затоа што, според овие одредби Министерството без соодветна постапка за докажување на основаноста на своето побарување и без постоење на посебна одлука (решение) од страна на надлежен орган за тоа, само со издавање на налог за блокада на средствата може да обезбеди наплатување на своето

побарување. Тоа не е случај за субјектите кои во смисла на овој закон се сметаат за учесници во платниот промет, па ниту за другите државни органи, кои, исто како и Министерството за финансии во име на Републиката имаат или можат да имаат побарувања по разни основи од учесниците во платниот промет. Имено, во сите овие случаи законодавецот индиректно инсистира на потребата од постоење на извршен наслов кој што претходи на решението за присилна наплата во смисла на членот 2 алинеја 9 од Законот.

Освен тоа, според Судот ваквиот двоен режим на уредување на ова прашање ги доведува и самите учесници во платниот промет во меѓусебна нееднаква положба, односно ги третира различно во зависност од субјектите во однос на чие побарување се јавуваат како должници.

Поради наведените причини, Судот изрази сомневање дека со оспорените законски одредби не само што се повредува принципот на владеењето на правото, туку се повредува и уставната определба за еднаквата правна положба на субјектите на пазарот утврдена во членот 55 став 2 од Уставот. Ова дотолку повеќе што овие законски одредби неосновано може да ја доведат во прашање способноста на одделни учесници во платниот промет за извршување на дејноста за која се регистрирани, што е пак израз на слободата на пазарот и претприемништвото.

Оттука, пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на членот 1 во делот кој се однесува на налогот за блокада на средствата и членот 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2006) со член 8 став 1 алинеја 3 и член 55 став 2 од Уставот.

7. Со оглед на тоа што во иницијативата не се наведени причини поради кои со оспорените законски одредби, меѓу другите, биле повредени и членот 8 став 1 алинеја 4, како и Амандманот XXV на Уставот, Судот не се впушти во оценување на нивната согласност со овие одредби од Уставот.

8. Имајќи ја предвид природата на повредата и тежината на последиците кои можат да настанат од примената на оспорените законски одредби, Судот утврди дека во конкретниот случај се исполнети условите од членот 27 од Деловникот и одлучи како во точката 2 од ова решение.

9. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од ова решение.

10. Ова решение Судот го донесе во состав од претседателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр. 79/2006
14 јуни 2006 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Махмут Јусуфи, с.р.

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

96.

Врз основа на член 13 став 4 од Законот за вршење нотарски работи („Службен весник на РМ“ бр. 59/96 и 25/98), претседателот на Нотарската комора на Република Македонија, на ден 11.07.2006 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА

1. Именуваниот нотар:
- Горан Ѓорѓија Димановски – за подрачје на Основен суд Битола ќе започне со работа на ден 01.09.2006 година.
2. Решението стапува во сила веднаш со неговото донесување.
3. Решението да се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 03-471/1
11 јули 2006 година
Скопје

Нотарска комора на РМ
Претседател,
Златко Николовски, с.р.

97.

Врз основа на член 13 став 4 од Законот за вршење нотарски работи („Службен весник на РМ“ бр. 59/96 и 25/98), претседателот на Нотарската комора на Република Македонија, на ден 11.07.2006 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА

1. Именуваниот нотар:
- Зарија Лазар Апостолова – за подрачје на Основен суд Неготино ќе започне со работа на ден 01.08.2006 година.
2. Решението стапува во сила веднаш со неговото донесување.
3. Решението да се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 03-470/1
11 јули 2006 година
Скопје

Нотарска комора на РМ
Претседател,
Златко Николовски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РМ

ИСПРАВКА


НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА ВРЗ ОСНОВА НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД ОД ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА РЕГУЛИРАНИОТ ПЕРИОД ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2007 ГОДИНА

Во Одлуката за определување на цена за електрична енергија произведена од ЈП „Стрежево“ – Битола врз основа на регулиран максимален приход од производство на електрична енергија за регулираниот период до 31 декември 2007 година објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 79/2006 направена е техничка грешка во точката 4 и наместо: „2007 година“ треба да стои: „2006 година.“

Бр. 03-940/2
12 јули 2006 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ



1. База на прописи на целата важечка законска и подзаконска регулатива од 1945 година до денес (околу 9000 прописи, распоредени во 22 области и преку 64 подобласти), како и тековното издавање на службениот весник во дигитална форма.

- За период од 12 месеци, за претплатниците на печатеното издание „Службен весник на РМ“:

- а) за над десет претплатнички акаунти.....4.880,00 денари по акаунт;
 б) од шест до десет претплатнички акаунти.....6.588,00 денари по акаунт;
 в) од еден до пет претплатнички акаунти.....8.540,00 денари по акаунт.

- За период од 12 месеци, за оние кои не се претплатници на печатеното издание „Службен весник на РМ“:

- а) за над десет претплатнички акаунти.....9.760,00 денари по акаунт;
 б) од шест до десет претплатнички акаунти.....10.980,00 денари по акаунт;
 в) од еден до пет претплатнички акаунти.....12.200,00 денари по акаунт.

- За период од 1 месец - 1.400,00 денари по претплатнички акаунт.

2. CD-ROM изданија

- 1) Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 година.....4000,00 денари
 2) Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 година.....1000,00 денари

3. Регистарот на прописи на РМ е единствено комплетно издание во Републиката на сите прописи, со најбрзо-двомесечно тековно ажурирање и овозможува брзо и лесно пребарување по азбучен и предметен регистар на законската и подзаконската регулатива. При секое ажурирање претплатниците добиваатgratis додаток на збирка актуелни прописи.

Секој нов претплатник со основната влошка добива и **gratis** класер-кутија.

Цена.....3.700,00 денари.

Цените се со пресметан ДДВ.

П О Р А Ч К А

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број:

1. Во _____ акаунти;
 2. Комплет во _____ примероци (2001 _____; 2002 _____; 2003 _____; 2004 _____ и 2005 _____ примероци);
 3. Во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата и порачката ги испраќаме по пошта.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Моб. _____

Потпис на порачателот _____

Во _____, _____ 2006 година.

(М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
 contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
 бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
 Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
 Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
 Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
 Рок за рекламации 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798.
 Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
 Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



2006082